



Архивски бр. _____

Датум: _____

Упатство за пристапување до податоци и информации достапни на ГИС апликацијата на Општина Центар - Скопје

Со ГИС апликацијата на интернет страницата на Општина Центар - Скопје можете да извршите увид во дигитално изработените детални урбанистички планови донесени за територијата на општината и да добиете податоци за деталните урбанистички планови, за конкретни градежни парцели и за одржувањето на јавни презентации и јавни анкети по деталните урбанистички планови.

ПОДАТОЦИ ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

(име на планот, број и датум на одлука на донесување, технички број, изработувач и број на последниот Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање врз основа на кој е изработен планот)

До информации за конкретен детален урбанистички план може да се пристапи на следниот начин

(достапно во размер 1:16000, 1:8000, 1:4000, 1:2000, 1:1000, 1:500) - видлив долу десно на екранот)

- * на картата на општината (почетна страна на ГИС апликацијата) обележани се опфатите на деталните урбанистички планови со нивните имиња
- * од менито од десната страна на екранот се избира иконата „Инфо“
- * се кликнува во рамки на опфатот на деталниот урбанистички план предмет на интерес
- * се појавува прозорец со податоци за избраниот ДУП

ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

До конкретни информации за градежна парцела може да се пристапи на следните начини:

(достапно во моментален размер, 1:4000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 - видлив десно долу на екранот)

1. Препознавање на локацијата преку избор на парцела преку картата на општината

- * од менито од десната страна на екранот се избира иконата „Инфо“
- * се кликнува врз парцелата предмет на интерес
- * Со сина боја се обележува парцелата и се појавува прозорец со табела со нумерички податоци за избраната градежна парцела. Најдоле можат да се превземат општите и посебните услови за таа парцела.



Архивски бр. _____

Датум: _____

2. Пребарување по број на катастарска парцела

- * од менито од десната страна на екранот се избира иконата „Пребарај“ и се избира табот „Катастарски парцели“
- * се појавува прозорец во кој се внесува бројот на катастарска парцела и се клика на полето „Пребарај“
- * од добиените резултати се избира бараната катастарска парцела со кликање на лупата во полето „Зум“
- * избраната парцела ќе се позиционира во средина на екранот
- * од менито од десната страна на екранот се избира иконата „Информации за градежна парцела“
- * се избира иконата „Инфо“ и се кликува врз парцелата предмет на интерес
- * Со сина боја се обележува парцелата и се појавува прозорец со табела со нумерички податоци за избраната градежна парцела. Најдоле можат да се превземат општите и посебните услови за таа парцела.

3. Пребарување по сите слоеви

- * од менито од десната страна на екранот се избира иконата „Пребарај“ и се избира табот „Сите слоеви“
- * се појавува прозорец во кој се внесува името на дупот (во кирилична поддршка) или бројот на градежната парцела и се клика на полето „Пребарај“
- * од добиените резултати се избира бараната информација со кликање на лупата во полето „Зум“
- * избраната парцела ќе се позиционира во средина на екранот
- * од менито од десната страна на екранот се избира иконата „Информации за градежна парцела“
- * се избира иконата „Инфо“ и се кликува врз парцелата предмет на интерес
- * Со сина боја се обележува парцелата и се појавува прозорец со табела со нумерички податоци за избраната градежна парцела. Најдоле можат да се превземат општите и посебните услови за таа парцела.



Архивски бр. _____

Датум: _____

ПОДАТОЦИ ЗА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА НА ДУП

Општина Центар - Скопје и ГИС апликацијата преку интернет страната на општината нудат можност за добивање информација (директно на вашата електронска адреса) за одржување на јавна анкета и јавна презентација за однапред избрана локација. Информацијата ќе содржи податоци за името и опфатот на планот кој е на јавна анкета, периодот и местото на одржување на јавната анкета, датумот, часот и местото на одржување на јавната презентација.

Упатство за регистрација:

- * на почетната страна на ГИС апликацијата се избира полето „*Регистрирај се*“ (горе лево на екранот)
- * во прозорецот што ќе се појави се пополнуваат бараните информации.
- * откако ќе се најавите како регистриран корисник (поле „*Најави се*“ горе на екранот), од менито од десната страна на екранот се избира иконата „*Точки од интерес*“, по што на картата се означува точката од интерес (за прецизно позиционирање пожелно е претходно приказот да се зголеми до размер 1:500 на делот во кој се наоѓа точката од интерес)
- * ќе се појави прозорец именуван „*Модул за додавање точки од интерес*“
- * во менито „*Изберете тема од интерес*“ се избира „*Урбанизам*“ и во менито „*Изберете подтема од интерес*“ се избира „*Јавна анкета и јавна презентација*“
- * изборот се потврдува на полето „*Зачувај*“
- * во рок од 24 часа од објавата на јавна анкета и јавна презентација на детален урбанистички план за просторот кој е означен со одбраната точка од интерес ќе добиете информација на електронската адреса која сте ја внеле при регистрацијата

Напомена: Еден корисник може да избере најмногу 3 точки од интерес. Секоја точка има радиус од 200 метри. Може да извршите промена на веќе одбрана точка од интерес